

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

**Барање за изразување на интерес за ангажирање на
“Компанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и
воспитување на деца од предучилишна возраст”
(реф.бр. МК/ЕРСР #2.2.23)**

**Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги
(ППСУ Проект)
Кредит Бр: 8902 –МК**

Консултантски услуги – Консултантска компанија

Оваа покана за изразување на интерес е во согласност со општата објава за набавки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ), публикувана во „UN Development Business“ во електронска верзија на 18.09.2018 година.

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Меѓународната банка за обнова и развој за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот бр. МК/SSIP #2.2.23 што ќе се склучи со компанија за развој на формула за финансирање на системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството:
<https://www.ssip.mk/oglasji/>

Компанијата треба да ги поседува следниве квалификации (критериуми за селекција на компании на кратка листа):

- Во последните пет години компанијата/консултантот треба да има реализирано најмалку еден договор, сличен на предметот на набавката опишан во ова барање за изразување интерес (име на договор, опис, времетраење, износ на договорот, референца). Листата на реализирани договори треба да биде поддржана со писмени одобренија/потврди за исполнети обврски од договорот;
- Искуство во подготовка на формули за финансирање за образование или ран детски развој;
- Искуство во спроведување на анализа на податоци поврзани со фискални расходи во образованието или во раниот детски развој;
- Искуство во правење правни анализи од областа на образованието или ран детски развој ќе се смета за предност.

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани компании (консултанти) да изразат интерес за овој ангажман. Заинтересираните компании треба да достават информации со кои ќе прикажат дека имаат потребни квалификации и искуство за вршење на бараните услуги (портфолио на фирмата, брошури, описи на слични проекти, и др). Кратки биографии од предложен тим на

експерти од страна на компаниите нема да бидат предмет на евалуација во оваа фаза за избор на компании на кратката листа.

Консултантските компании можат здружено да аплицираат со цел да ги зголемат своите квалификации. “Здружувањето” може да биде во форма на заедничко вложување (Joint Venture) или во форма на под-договарач. Во случај на заедничко вложување, при воспоставувањето на кратката листа на квалификувани консултанти, квалификациите на сите партнери ќе бидат евалуирани здружено и сите партнери од вложувањето заеднички и индивидуално ќе одговараат за извршувањето на договорот, кој ќе биде потпишан од сите партнери на заедничкото вложување. Квалификациите на под-договарачот не се зимаат во предвид. Во апликацијата заинтересираните консултанти јасно треба да го наведат видот на нивното здружување и обврските на партнерите и под-договарачите. Нејасните апликации - изрази на интерес во вид на “во соработка со” и/или “поврзан со” и др. можат да не бидат земени во предвид при воспоставувањето на кратката листа. Водејќи се од принципот еден израз на интерес по компанија, консултантските компании можат да изберат дали ќе аплицираат како како под-договарач, како индивидуален консултант или како партнер во заедничко вложување. Ве молиме да имате во предвид дека во иста набавна постапка една компанија може да достави само еден израз на интерес било како индивидуален консултант или како партнер во заедничко вложување. Една компанија не може да биде под-договарач и да настапува индивидуално или како партнер во заедничко вложување во иста набавна постапка. Доколку компанијата настапува како под-договарач на индивидуален консултант или на заедничко вложување, истата може да биде под-договарач на повеќе од еден апликант.

Методот за избор е “Избор базиран на квалификациите на консултантот” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org .

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со Проект за подобрување на социјалните услуги, од 08.30 до 16.30 часот, на е-маил: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk .

Изразите на интерес треба да бидат доставени по електронска пошта на следнава адреса: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk и sanja.andovska@mtsp.gov.mk .

Документите со кои се изразува интерес (на македонски или англиски јазик) мора да бидат доставени најдоцна до 10.06.2022 година.